



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

| | | |
|--|--|---|
| СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДОЛНЕНИ ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА | 24.03. 2014 ГОДИНА БРОЈ 03 - 2014 ГОДИНА ДОЛНЕНИ | Жиро-ска 300020000212077 Д.Б.6021067000004 Тел: 048/453-210 |
|--|--|---|

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02) и член 52 став 1 точка 7 од Статутот на општина Долнени ("Службен гласник на општина Долнени" бр.8/05, 04/09 и 02/10 Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За бришење на камата за данок на имот

1. Се прогласува, Одлука за бришење на камата за данок на имот бр.07-530/2 донесена од советот на општина Долнени на ден 17.03.2014 година.
2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.

Бр.08-565/1
24.03.2014 год.

Градоначалник
Д.р Боше Милошески
Долнени.

Врз основа на член 85 и 85-А, од Законот за даноци на имот (Сл.весник на РМ бр.92/2007) и член 28 став 1 точка 44 од Статутот на општина Долнени (Сл. гласник на општина Долнени бр.08/05). Советот на општина Долнени на седницата одржана на ден 17.03.2014 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За бришење на камата за данок на имот

Член 1

Се бришат пресметаните камти за данок на имот на сите даночни обврзници кои заклучно со 31.05.2014 година ги платиле заостанатите обврски за данок на имот.

Член 2

Одлуката влегува ви сила од денот на нејзино донесување, ќе биде објавена во службен гласник на општина Долнени, а ќе се применува од 17.03.2014 и ќе важи до 31.05.2014 година.

Претседател на Советот
на општина Долнени
Хусеин Хасановиќ с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02) и член 52 став 1 точка 7 од Статутот на општина Долнени ("Службен гласник на општина Долнени" бр.8/05, 04/09 и 02/10 Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За комисија за мандатни прашања избор и именувања

1. Се прогласува, Одлука за комисија за мандатни прашања избор и именувања бр.07-530/3 донесена од советот на општина Долнени на ден 17.03.2014 година.
2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.

Бр.08-565/2
24.03.2014 год.

Градоначалник
Д.р Боше Милошески с.р
Долнени

Врз основа на член 36 став 1 алинеа 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.05/02) а согласно член 28 став 1 алинеа 43 и член 40 став 1 алинеа 5 од Статутот на општина Долнени („Сл.гласник на општина Долнени“ бр.08/05), Советот на седницата одржана на ден 17.03.2014 год. ја формира следната:

Комисијата за мандатни прашања избор и именувања Комисијата се состои од 5 (пет) члена и тоа:

1. Лирија Асаноска – претседател;
2. Маријана Миленкоска - член;
3. Изет Сулејманоски - член;
4. Невзат Јакупи - член ;
5. Иванчо Премчески – член.

Комисијата ќе ги извршува работните задачи и обврски од денот на незиното формирање за потребите на Советот на општина Долнени.

**Претседател на Советот
на општина Долнени
Хусеин Хасановиќ с.р**

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02) и член 52 став 1 точка 7 од Статутот на општина Долнени ("Службен гласник на општина Долнени" бр.8/05, 04/09 и 02/10 Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За измени и дополнување на претходно донесена одлука бр.07-709/25

1. Се прогласува, Одлука за измени и дополнување на претходно донесена одлука бр.07-709/25 бр.07-530/4 донесена од советот на општина Долнени на ден 17.03.2014 година.
2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.

**Бр.08-565/3
24.03.2014 год.**

**Градоначалник
Д.р Боше Милошески с.р
Долнени**

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 и член и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02), член 12, член 16 став 4, член 24-а став 2, став 3 и став 4 и член 78 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 63/13 и) и член 28 став 1 точка 7 од Статутот на општина Долнени ("Сл.гласник на општина Долнени" бр.8/05, 4/09 и 2/10), Советот на општина Долнени на седницата одржана на ден 14.03. 2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за измена и дополнување на претходно донесена одлука

бр. 07-709/25 од 13.06.2013 год

Член 1

Членот 3 во Одлука бр. 07-709/25 од 13.06.2013 год. се менува и гласи:

„Границата на опфат која ќе биде предмет на изработка на Урбанистички план за село ќе биде биде границата на село Лажани, со проширувања кои ќе произлезат по изработка на ажурираната геодетска подлога“.

Член 2

Членот 4 во Одлука бр. 07-709/25 од 13.06.2013 год. се менува и гласи:

„Урбанистичкиот план за село Лажани ќе содржи блокови со формирани градежни парцели.“

Член 3

Членот 5 и членот 6 во Одлука бр. 07-709/25 од 13.06.2013 год. се бришат и се додава нов Член 5 кој гласи:

„Оваа Одлука е составен дел на Одлука бр. 07-709/25 од 13.06.2013 год.“

Член 4

Членот 7 во Одлука бр. 07-709/25 од 13.06.2013 год. станува член 6.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето и ќе биде објавена во Службен гласник на општина Долнени.

**Претседател на Советот
на општина Долнени
Хусеин Хасановиќ с.р**

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02) и член 52 став 1 точка 7 од Статутот на општина Долнени ("Службен гласник на општина Долнени" бр.8/05, 04/09 и 02/10 Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За измени и дополнување на претходно донесена одлука бр.07-709/24

1. Се прогласува, Одлука за измени и дополнување на претходно донесена одлука бр.07-709/24 бр.07-530/4 донесена од советот на општина Долнени на ден 17.03.2014 година.
2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.

**Бр.08-565/4
24.03.2014 год.**

**Градоначалник
Д.р Боше Милошески с.р
Долнени**

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 и член и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02), член 12, член 16 став 4, член 24-а став 2, став 3 и став 4 и член 78 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 63/13 и) и член 28 став 1 точка 7 од Статутот на општина Долнени ("Сл.гласник на општина Долнени" бр.8/05, 4/09 и 2/10), Советот на општина Долнени на седницата одржана на ден 14.03. 2014 година, донесе:

бр.8/05, 4/09 и 2/10), Советот на општина Долнени на седницата одржана на ден 14.03. 2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за измена и дополнување на претходно донесена одлука

бр. 07-709/24 од 13.06.2013 год

Член 1

Членот 3 во Одлука бр. 07-709/24 од 13.06.2013 год. се менува и гласи:

„Границата на опфат која ќе биде предмет на изработка на Урбанистички план за село ќе биде биде границата на село Ропотово, со проширувања кои ќе произлезат по изработка на ажурираната геодетска подлога.“

Член 2

Членот 4 во Одлука бр. 07-709/24 од 13.06.2013 год. се менува и гласи:

„Урбанистичкиот план за село Ропотово ќе содржи блокови со формирани градежни парцели.“

Член 3

Членот 5 и членот 6 во Одлука бр. 07-709/24 од 13.06.2013 год. се бришат и се додава нов Член 5 кој гласи:

„Оваа Одлука е составен дел на Одлука бр. 07-709/24 од 13.06.2013 год.“

Член 4

Членот 7 во Одлука бр. 07-709/24 од 13.06.2013 год. станува член 6.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето и ќе биде објавена во Службен гласник на општина Долнени.

**Претседател на Советот
на општина Долнени
Хусеин Хасановиќ с.р**

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 52 став 1 точка 7 од Статутот на општина Долнени (“Службен гласник на општина Долнени“ бр.8/05, 04/09 и 02/10 Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За основање на правен субјект Средно Општинско Училиште – Гимназија с. Житоше – општина Долнени

1. Се прогласува, Одлука за основање на правен субјект средно општинско Училиште – Гимназија с. Житоше – општина Долнени бр.07-530/5 донесена од советот на општина Долнени на ден 17.03.2014 година.

2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.

Бр.08-565/5
24.03.2014 год.

Градоначалник
Д.р Боше Милошески с.р
Долнени

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од законот за Локална самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.5/02), член 16 став 1 точка 8 и член 28 став 11 од Статутот на општина Долнени (Службен гласник на општина Долнени на ден 17.03.2014 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За основање на правен субјект Средно Општинско Училиште – Гимназија с. Житоше – општина

Долнени

Член 1

Советот на општина Долнени основа правен субјект Средно Општинско Училиште – Гимназија с. Житоше, ви кое ќе се изведува настава на Албански и Македонски јазик, а по претходно направеното Барање – Елаборат за основање на општинско средно училиште.

Член 2

Средното општинско училиште – Гимназија с. Житоше ќе носи име „7 Март“, односно името на училиштето ќе биде Средно општинско училиште – Гимназија „7 Март“ с. Житоше општина Долнени.

Член 3

Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното донесување

**Претседател на Советот
на општина Долнени
Хусеин Хасановиќ с.р**

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 52 став 1 точка 7 од Статутот на општина Долнени (“Службен гласник на општина Долнени“ бр.8/05, 04/09 и 02/10 Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За делегирање на член во ЈППВ „ Прилепско Поле“ - Прилеп

1. Се прогласува, Одлука за делегирање на член во ЈППВ „Прилепско Поле“- Прилеп се именува (Драшко Кузманоски) бр.07-530/6 донесена од советот на општина Долнени на ден 17.03.2014 година.
2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.

Бр.08-565/6

Градоначалник

24.03.2014 год.

Д.р Боше Милошески с.р
Долнени

Врз основа на член 36 став 1 алинея 5 од Законот за Локална Самоуправа (Службен гласник на РМ) а согласно член 28 став 1 алинея 28 од Статусот на општина Долнени (Службен гласник на општина Долнени бр. 08/05), Советот на седницата одржана на ден 17.03.2014 година ја донесе следната :

О Д Л У К А

За делегирање на член во ЈППВ „ Прилепско Поле“ – Прилеп

Член 1

За член на Јавното приватно претпријатие водостопанство „Прилепско Поле“ – Прилеп се делегира членот:

Драшко Кузманоски од с. Костинци општина Долнени.

Член 2

Именуваниот член се делегира од страна на Советот на Општина Долнени во Јавното приватно претпријатие водостпанство „ Прилепско Поле“, кој ќе презема активности во делот на функционирањето на истото со свое учество во работата на Управниот одбор.

Член 3

Одлуката влегува во сила од денот на нејзното донесување, истата ќе биди објавена во Службен Гласник на општина Долнени.

Претседател на Советот
на општина Долнени
Хусеин Хасановиќ с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 52 став 1 точка 7 од Статутот на општина Долнени (“Службен гласник на општина Долнени“ бр.8/05, 04/09 и 02/10 Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За делегирање на член во Управниот одбор при Здравствен Дом - Прилеп

1. Се прогласува, Одлука за делегирање на член во Управниот одбор при Здравствен Дом – Прилеп (Менде Илиески) бр.07-530/7 донесена од советот на општина Долнени на ден 17.03.2014 година.
2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.

Бр.08-565/7
24.03.2014 год.

Градоначалник
Д.р Боше Милошески с.р
Долнени

Врз основа на член 28 став 1 точка 38 од Статутот на Општина Долнени, (“Службен гласник на општина Долнени” бр.08/05), Советот на Општина Долнени на седницата одржана на ден 17.03.2014 год. ја донесе следната:

ОДЛУКА

За делегирање на член во Управниот одбор при Здравствен Дом - Прилеп

Член 1

За делегат во Управниот одбор на Здравствен Дом - Прилеп, од Советот на општина Долнени се делегира, членот Менде Илиески .

Член 2

Именованиот ќе учествува на состаноците од Управниот одбор при Здравствен дом - Прилеп, кој ќе ги застапува интересите на општина Долнени во областа на примарната здравствена заштита.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на нејзното донесување, а ќе биде објавена во Службен гласник на општина Долнени.

Претседател на Советот
на општина Долнени
Хусеин Хасановиќ с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 52 став 1 точка 7 од Статутот на општина Долнени (“Службен гласник на општина Долнени“ бр.8/05, 04/09 и 02/10 Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

За исплата на патни трошоци на вработените во општина Долнени

1. Се прогласува, Одлука за исплата на патни трошоци на вработените во општина Долнени бр.07-530/8 донесена од советот на општина Долнени на ден 17.03.2014 година.
2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.

Бр.08-565/8
24.03.2014 год.

Градоначалник
Д.р Боше Милошески с.р
Долнени

Врз основа на член 36 став 1 алинея 5 од Законот за Локална Самоуправа (Службен гласник на РМ) а согласно член 28 став 1 алинея

43 од Статусот на општина Долнени (Службен гласник на општина Долнени бр. 08/05), Советот на седницата одржана на ден 17.03.2014 година ја донесе следната :

О Д Л У К А

За исплата на патни трошоци на вработените во општина Долнени

Член 1

На вработените во општина Долнени – Долнени, кои живеат над 2,5 км. Од местото на живеење до местото на работата во општина Долнени, ќе им се наплаќа надоместок за патните трошоци по километар. .

Член 2

Согласно Законските одредби за исплата на патни трошоци на вработените во општина Долнени, Градоначалникот донесува Решение во кое се предвидува надоместокот од километар.

Член 3

Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното донесување, истата ќе биде објавена во Службен Гласник на општина Долнени.

Претседател на Советот
на општина Долнени
Хусеин Хасановиќ с.р

Врз основа на член 36 став 1 алинеа 6 од Законот за локална Самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 05/02), член 34 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ., бр. 103/08, 33/10 и 116/10) и член 28 став 1 точка 31 и 43 од Статутот на општина Долнени („Службен гласник на општина Долнени,, бр. 08/05), Советот на општина Долнени на седницата одржана на ден 17.03.2014 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

За усвојување на Годишна програма за изведување на еднодневна наставна научна училишна екскурзија за учебната 2013/2014 година.

член 1

Годишната Програма за изведување на еднодневна наставна научна училишна екскурзија за учебната 2013/2014 година, од ОУ „Вера Циривири Трена“ - Дебреште се прифаќа и се усвојува од страна на Советот на општина Долнени.

член 2

Годишната Програма за изведување на еднодневна наставна научна училишна екскурзија за учебната 2013/2014 година да биде во целост спроведена од страна на надлежните органи за спроведување на истата.

член 3

Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од почетокот на учебната година 2013/2014 год. и истата ќе биде објавена во службен гласник на општина Долнени.

Претседател на Советот
на општина Долнени
Хусеин Хасановиќ с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 52 став 1 точка 7 од Статутот на општина Долнени (“Службен гласник на општина Долнени“ бр.8/05, 04/09 и 02/10 Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За усогласување на Годишна програма за изведување на еднодневна наставна научна училишна екскурзија за учебната 2013/2014 година

1. Се прогласува, Одлука за усогласување на Годишна програма за изведување на еднодневна наставна научна училишна екскурзија за учебната 2013/2014 година бр.07-530/9 донесена од советот на општина Долнени на ден 17.03.2014 година.
2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.

Бр.08-565/9
24.03.2014 год.

Градоначалник
Д.р Боше Милошески с.р
Долнени
